

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА IX ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2025/2026 - Група А
 Предавањата по Педијатрија и Физикална се одржуваат во Амф. на Педијатрија,
 а останатите предавања во Амф. на Хирургија

29.09-03.10.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h			Ортопедија А		Ортопедија А	
09-10 h			Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А	
10-11 h			Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А	
11-12 h			Хирургија А (То)	А 1-5 Хирургија	Хирургија А (То)	
12-13 h			Хирургија А (То)	А 6-10 Педијатрија	Хирургија А (То)	
13-14 h			Хирургија А (То)	А 11-15 Физ.мед	Хирургија А (То)	
14-15 h			Хирургија А (То)	А 11-15 Хирургија	Хирургија А (То)	
15-16 h			А 6-10 Хирургија	А 6-10 Ортопедија	А 11-15 Педијатрија	
16-17 h			А 1-5 Педијатрија	А 1-5 Физ.мед		
17-18 h						
18-19 h						

06.10-10.10.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Ортопедија А		Ортопедија А		ПРАЗНИК - Ден на народно востание (11 Октомври)
09-10 h	Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А	Физикална мед. А	
10-11 h	Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А	Физикална мед. А	
11-12 h	А 1-5 Хирургија	Хирургија А (То)	А 6-10 Хирургија	Хирургија А (То)	А 6-10 Хирургија	
12-13 h	А 6-10 Ортопедија	Хирургија А (То)	А 11-15 Ортопедија	Хирургија А (То)	А 1-5 Хирургија	
13-14 h	А 11-15 Педијатрија	Хирургија А (То)	А 1-5 Педијатрија	Хирургија А (То)	А 11-15 Ортопедија	
14-15 h	А 6-10 Хирургија	А 11-15 Хирургија		А 1-5 Хирургија	А 11-15 Хирургија	
15-16 h	А 11-15 Физ.мед	А 1-5 Ортопедија		А 6-10 Физ.мед	А 1-5 Ортопедија	
16-17 h		А 6-10 Педијатрија			А 6-10 Физ.мед	
17-18 h						
18-19 h						

13.10-17.10.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Ортопедија А		Ортопедија А		
09-10 h	Педијатрија А	Ортопедија А	Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Ортопедија А	Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	
11-12 h	А 11-15 Хирургија	Гинекологија А	А 6-10 Хирургија	Гинекологија А	А 1-5 Хирургија	
12-13 h	А 6-10 Педијатрија	Хирургија А (То)	А 11-15 Ортопедија	Хирургија А (То)	А 6-10 Педијатрија	
13-14 h	А 1-5 Физ.мед	Хирургија А (То)	А 1-5 ГАК	Хирургија А (Вас)		
14-15 h	А 1-5 Хирургија	Хирургија А (То)	А 11-15 Хирургија	Хирургија А (Вас)	А 11-15 Хирургија	
15-16 h		А 1-5 Хирургија	А 1-5 Ортопедија	А 6-10 Хирургија	А 6-10 Ортопедија	
16-17 h		А 11-15 Педијатрија	А 6-10 ГАК	А 1-5 Педијатрија		
17-18 h				А 11-15 ГАК		
18-19 h						

20.10-24.10.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Ортопедија А	Ортопедија А	Ортопедија А	ПРАЗНИК - Ден на Македонската Револуционерна Борба		
09-10 h	Ортопедија А	Ортопедија А	Ортопедија А		Педијатрија А	
10-11 h	Ортопедија А	Ортопедија А	Ортопедија А		Педијатрија А	
11-12 h	Ортопедија А	Хирургија А (Вас)	Хирургија А (Вас)		А 6-10 Хирургија	
12-13 h	Хирургија А (Вас)	Хирургија А (Вас)	Хирургија А (Вас)		А 11-15 Ортопедија	
13-14 h	Хирургија А (Вас)	Хирургија А (Вас)	Хирургија А (Кар)		А 1-5 ГАК	
14-15 h	Хирургија А (Вас)	А 1-5 Хирургија	Хирургија А (Кар)		А 11-15 Хирургија	
15-16 h	А 11-15 Хирургија	А 6-10 Ортопедија	Хирургија А (Кар)		А 1-5 Педијатрија	
16-17 h		А 11-15 Педијатрија	А 1-5 Ортопедија		А 6-10 ГАК	
17-18 h			А 6-10 Хирургија			
18-19 h						

Колоквиумска недела-Амф. Хирургија

27.10-31.10.2025 КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-15 h	ТОР-кард-вас А		Ортопедија А		Физикална мед. А 12-15 Амфитеатар Педијатрија	

03.11-07.11.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Ургентна мед. А		Ургентна мед. А		Гинекологија А	
09-10 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Гинекологија А	
10-11 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Гинекологија А	
11-12 h	Гинекологија А	А 6-10 Хирургија	Гинекологија А	А 11-15 Хирургија		
12-13 h	Хирургија А (Не)	А 1-5 Педијатрија	Хирургија А (Не)	А 6-10 Педијатрија		
13-14 h	Хирургија А (Не)	А 11-15 ГАК	Хирургија А (Не)	А 1-5 ГАК		
14-15 h	Хирургија А (Не)	А 11-15 Хирургија	Хирургија А (Не)	А 1-5 Хирургија		
15-16 h	А 1-5 Хирургија	А 1-5 Ург.мед	А 6-10 Хирургија	А 11-15 Ург.мед		
16-17 h	А 6-10 Ург.мед		А 11-15 Педијатрија	А 6-10 ГАК		
17-18 h						
18-19 h						

10.11-14.11.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Ургентна мед. А		Ургентна мед. А		Ургентна мед. А	
09-10 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	
10-11 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	
11-12 h	Гинекологија А	А 6-10 Хирургија	Хирургија А (Не)	А 1-5 Хирургија	Хирургија А (Не)	
12-13 h	Хирургија А (Не)	А 11-15 Ург.мед	Хирургија А (Не)	А 6-10 Педијатрија	Хирургија А (Не)	
13-14 h	Хирургија А (Не)	А 1-5 ГАК	Хирургија А (Не)	А 11-15 ГАК	Хирургија А (Не)	
14-15 h	Хирургија А (Не)	А 11-15 Хирургија	А 6-10 Хирургија	А 11-15 Хирургија	А 1-5 Хирургија	
15-16 h		А 1-5 Ург.мед	А 1-5 Педијатрија	А 6-10 Ург.мед	А 11-15 Педијатрија	
16-17 h		А 6-10 ГАК	А 11-15 ГАК	А 1-5 ГАК	А 6-10 ГАК	
17-18 h						
18-19 h						

17.11-21.11.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Ургентна мед. А		Ургентна мед. А		
09-10 h	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	
11-12 h	А 1-5 Хирургија	Гинекологија А	А 6-10 Хирургија	Хирургија А (He)	А 11-15 Хирургија	
12-13 h	А 11-15 Педијатрија	Хирургија А (He)	А 1-5 Педијатрија	Хирургија А (He)	А 6-10 Педијатрија	
13-14 h	А 6-10 ГАК	Хирургија А (He)	А 11-15 ГАК	Хирургија А (He)	А 1-5 ГАК	
14-15 h	А 6-10 Хирургија	Хирургија А (He)	А 11-15 Хирургија	Хирургија А (He)	А 1-5 Хирургија	
15-16 h	А 1-5 Ург.мед		А 6-10 Ург.мед		А 11-15 Ург.мед	
16-17 h	А 11-15 ГАК		А 1-5 ГАК		А 6-10 ГАК	
17-18 h						
18-19 h						

Колоквиумска недела-Амф. Хирургија

24.11-28.11.2025 КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-15 h	Ургентна мед. А		Неурохирургија А		Гинекологија А+Б	

01.12-05.12.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Анестезиологја А		Анестезиологја А		
09-10 h	Педијатрија А	Анестезиологја А	Педијатрија А	Анестезиологја А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	
11-12 h	А 1-5 Хирургија	Хирургија А (Гр)	А 6-10 Хирургија	Гинекологија А	А 1-5 Хирургија	
12-13 h	А 11-15 Педијатрија	Хирургија А (Гр)	А 1-5 Педијатрија	Хирургија А (Гр)	А 6-10 Педијатрија	
13-14 h	А 6-10 ГАК	Хирургија А (Гр)	А 11-15 ГАК	Хирургија А (Гр)		
14-15 h	А 6-10 Хирургија	А 11-15 Хирургија	А 6-10 Анестезија	А 11-15 Анестезија	А 11-15 Хирургија	
15-16 h	А 1-5 Анестезија	А 6-10 ГАК	А 11-15 Хирургија	А 6-10 Хирургија	А 6-10 Анестезија	
16-17 h	А 11-15 ГАК	А 1-5 Анестезија	А 1-5 ГАК	А 1-5 ГАК		
17-18 h						
18-19 h						

08.12-12.12.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Св.Климент Охридски	Анестезиологја А		Анестезиологја А		
09-10 h		Анестезиологја А	Педијатрија А	Анестезиологја А	Педијатрија А	
10-11 h		Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	
11-12 h		Гинекологија А	А 11-15 Анестезија А 6-10 Хирургија А 1-5 ГАК	Гинекологија А	А 1-5 Хирургија	
12-13 h		Хирургија А (Гр)		Хирургија А (Гр)	А 6-10 Педијатрија	
13-14 h		Хирургија А (Гр)		Хирургија А (Гр)	А 11-15 ГАК	
14-15 h		А 1-5 Хирургија	А 1-5 Анестезија	А 6-10 Хирургија	А 6-10 Анестезија	
15-16 h		А 11-15 Педијатрија	А 11-15 Хирургија	А 1-5 Педијатрија	А 11-15 Хирургија	
16-17 h		А 6-10 ГАК	А 6-10 ГАК	А 11-15 ГАК	А 1-5 ГАК	
17-18 h						
18-19 h						

15.12-19.12.2025						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Анестезиологја А	Анестезиологја А			
09-10 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Гинекологија А	Педијатр. А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Гинекологија А	Педијатр. А	Педијатрија А	
11-12 h	А 11-15 Анестезија	Гинекологија А	Гинекологија А	Педијатрија А	А 1-5 Хирургија	
12-13 h	А 6-10 Хирургија	Хирургија А (Гр)	Хирургија А (Гр)	А 6-10 Анестезија	А 6-10 Педијатрија	
13-14 h	А 1-5 ГАК	Хирургија А (Гр)	Хирургија А (Гр)	А 11-15 Хирургија	А 11-15 ГАК	
14-15 h	А 1-5 Анестезија	Хирургија А (Гр)	Хирургија А (Гр)	А 1-5 ГАК	Гинекологија А	
15-16 h	А 11-15 Хирургија	А 6-10 Хирургија	А 1-5 Хирургија	Анестезиологја А	Гинекологија А	
16-17 h	А 6-10 ГАК	А 1-5 Педијатрија	А 11-15 Педијатрија	Анестезиологја А		
17-18 h		А 11-15 ГАК	А 6-10 ГАК			
18-19 h						

22.12-26.12.2025 КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-15 h	Анестезиологија А				Педијатрија А+Б	

29.12-02.01.2026						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Гинекологија А			Нова година		
09-10 h	Гинекологија А					
10-11 h	Гинекологија А					
11-12 h	Хирургија А (Iр)					
12-13 h	Хирургија А (Iр)					
13-14 h	А 1-5 Хирургија					
14-15 h	А 11-15 Педијатрија					
15-16 h	А 6-10 ГАК					
16-17 h						

05.01-09.01.2026						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Бадник	Божик		Гинекологија А	
09-10 h					Гинекологија А	
10-11 h				А 11-15 Анестезија А 6-10 Хирургија А 1-5 ГАК	Гинекологија А	
11-12 h					Хирургија А (Iр)	
12-13 h					Хирургија А (Iр)	
13-14 h				Гинекологија А	А 6-10 Хирургија А 1-5 Педијатрија А 11-15 ГАК	
14-15 h				Гинекологија А		
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

12.01-16.01.2026						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Гинекологија А	Колоквиум хир. Трауматолог. А		Колоквиум Гинекологија А+Б	
09-10 h		Гинекологија А				
10-11 h	А 11-15 Хирургија	Хирургија А (Тр)	Колоквиум хир. Урологија Б			
11-12 h	А 6-10 Педијатрија	А 11-15 Хирургија				
12-13 h	А 1-5 ГАК	А 6-10 ГАК				
13-14 h	Гинекологија А					
14-15 h	Гинекологија А	А 1-5 Хирургија				
15-16 h	Гинекологија А	А 11-15 ГАК				
16-17 h						

Аб - Абдоминална

Не - Неврохирургија

То - Торакална

Дет - Детска

Кар - Кардиохирургија

Вас - Васкуларна

Ур - Урологија

Тр - Траума

Испитите се одржуваат во амфитеататар III на Хирургија

Испитите по Интерна мед. се одржуваат во амф.IV на Интерна мед.

Испитите по Онкологија се одржуваат во амф.на Онкологија

